



Magna International Inc. е водечки светски добавувач на автомобилски компоненти посветен на развивање на нови мобилни решенија и технологија која ќе го промени светот. Нашите производи и системи се вградени во две од секои три возила произведени во светот и глобалната мрежа на Magna International Inc. се наоѓа на пет континенти и 28 држави и се состои од 340 производствени операции и 89 центри за инженеринг, продажба и развој со повеќе од 161,000 вработени кои се фокусирани на испорачување на супериорна вредност на нашите клиенти преку иновативни процеси и производство од највисок квалитет.

За потребите на својата дивизија за производство на ретровизори Magna Mirrors, во **Охридско/Струшкиот** регион, имаме потреба од:

ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

Главни одговорности:

- Склопување на делови составени од механички и електрични компоненти
- Работа со производствени алатки за штрафење, работа со алатки со компримиран воздух, работа со механички преси и хидраулични преси
- Визуелна инспекција според ISO стандарди за автомобилска индустрија
- Асемблирање на производи на производствена линија, основно одржување и чистење на алатки и машини
- Ракување со интеракциски програми за следење на производство преку екрани на допир
- Навремено известување и реакција при грешки и застои кон Тим лидер
- Сетирање и работа со рачни, полу автоматски и автоматски алатки и машини
- Периодична проверка на квалитетот на производите
- Проверка на деловите според спецификации и толеранции дадени од страна на финален купувач и интерни стандарди
- Работа според зададени работни инструкции и почитување на стандардизирана работа

- Работа според зададени стандарди за безбедност
- Одржување на чиста работна околина според 5С стандарди
- Навремено известување и ескалација при застои и проблеми
- Почитување на сите здравствени, безбедносни и стандарди за екологија според правилата на Магна
- Работа според дефинирани стандарди за производство произлезени од МАФАСТ системот
- Дополнителни задачи и одговорности коишто ќе бидат дефинирани од страна на Тим лидер

Потребно искуство:

- Способност за самостојна работа како и работа во тим
- Способност за работа под притисок и кратки рокови
- Способност за работа со минимум надзор
- Познавање и следење на инструкции креирани според принципот за стандардизирана работа
- Умешност при работа и склопување на ситни механички и електрични делови

Што нудиме:

- Организиран превоз и топол оброк
- Обуки и стекнување на нови вештини
- Можности за интерни унапредувања
- Отворена и динамична корпоративна култура
- Бонус систем

Праведниот однос кон вработените е основата на нашата корпоративна култура. Аплицирајте и придружете се на нашиот глобален тим од 160.000 вработени.

Forward. For all.

Доколку сте заинтересирани и ги поседувате потребните вештини за позицијата, Ве замолуваме испратете ја Вашата кратка биографија (CV) на следната email адреса: job.mk@magna.com со назнака: **"Оператор во производство"** најдоцна до **31.03.2023**.

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од **12 месеци**. Ве молиме имајте предвид дека само избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју.